

ЃОРЃИЈА - ЏОРЏ АТАНАСОСКИ ГО ФИНАНСИРА НАШЕТО ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА 15. СВЕТСКИ КОНГРЕС НА АРХЕОЛОЗИТЕ ВО ПОРТУГАЛИЈА

Од 4 до 9 септември 2006 година, во главниот град на Португалија, Лисабон, ќе се одржи 15. Светски конгрес на археолозите и истражувачите на карпестата уметност. Во моментот, единствен научен работник кој ќе ја претставува Македонија на овој престижен меѓународен собир е д-р Душко Алексовски, претседател на Светската академија за карпестата уметност.

Благодарение на добрата волја на најголемиот донатор, основачот и сопственикот на најчитаниот светски македонски неделник "Македонско сонце", Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, кој целосно финансиски го помогна патувањето, д-р Алексовски ќе може да учествува на Конгресот во Лисабон, Португалија.

■ Пишува:
Сашка АЛЕКСОВСКА



АТАНАСОСКИ Е ЧОВЕКОТ КОЈ ПРАВИ СЕ ЗА СВЕТОТ
ДА ГО ВИДИ МАКЕДОНСКОТО БОГАТСТВО

Следниот куриозитет кој е поврзан со името на откривачот на карпестата уметност во Македонија е фак-

тот што тој е единствениот учесник на овој собир со прифатени 4 реферати, меѓу кои и рефератот за ком-



плетната праисториска опсерваторија "Џоцев камен", опсерваторија која се истражува и од членови на Францускиот национален центар за научни истражувања од Париз, научни активности кои ги координира госпоѓа Emilie Masson, истражувач на карпестата уметност од "Долината на чудата", или како што Французите ја нарекуваат: "Vallee des Merveilles", а која повеќе дена мина на овој локалитет собирајќи податоци за кабинетско истражување.

Но, светот немаше да ја осознае вистината за "Џоцев камен" и новите откритија од областа на карпестите гравирови, од кои некои се вистински бисери во светски рамки никогаш видени во светот, доколку не беше добрата волја на најголемиот донатор, основачот и сопственикот на најчитаниот светски македонски неделник "Македонско сонце", Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, кој целосно финансиски го помогна патувањето на д-р Алексовски во Лисабон, Португалија, откако Министерството за култура, како по обичај, го одби барањето на Алексовски за финансиска помош во врска со неговото патување во Португалија.

"ЏОЦЕВ КАМЕН", ВИСТИНСКИ БИСЕР ВО СВЕТСКИ РАМКИ